

## ВНИМАНИЕ:

Секогаш носете заштитни нараквици и наочари кога користите хемикалии

### Упатство за користење

1. Осигурајте се дека потпирачот за грб е празен, прилагодете ги лентите на рамената и осигурајте се дека распрскувачот на ранецот се вклопува удобно пред да го наполните одделот со вода.
2. Додека го отстранувате капачето на филер осигурајте се дека филтерот останува во место. Наполнете го одделот до посакуваното ниво. НЕ надминувајте го максималното ниво на пополнување.
3. Откако ќе се достигне посакуваното ниво, зашрафете го капакот на филот цврсто за да се затворе херметички (ова овозможува да се постигне максимален притисок)
4. Безбедно поставете го распрскувачот на грбот и извадете го капакот на прскањето од држачот. Држете го цврсто во десната рака. Потоа, ослободете ја рачката на пумпата, тоа се постигна со отстранување на јамката за задржување.
5. Пумпајте на рачката 6 - 8 пати за да се произведе потребниот притисок. Откако распрскувачот е под притисок, тој е подготвен за работа.
6. Притиснете го активирањето на рачката на лентата за да започнете со прскање. Или користете го распрскувачот во овој метод или заклучете го активирањето на отворена позиција со лизгање на клипката за заклучување на своето место.
7. Одржување на притисок при прскање може да се постигне со 2-3 напумпувања на рачката за време од 10 - 15 секунди на прскање.

### Инструкции за одржување - Пред употреба и после употреба

1. Ослободете го притисокот од садот со држење на копчето додека не се рашири повеќе раствор или воздух од млазницата.
2. Истурете го преостанатиот раствор од одделот и измијте го. Ова ќе овозможи да биде чист за понатамошна употреба.
3. Ве молиме, редовно нанесувајте лубрикант од надворешноста на клипот, за да се осигурате дека се движи непречено и спречува истекување.
4. Чувајте го овој распрскувач надвор од директна сончева светлина и во засенчена област.



# РАСПРСКУВАЧ ПОД ПРИТИСОК

## УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

( ве молиме прочитајте )



## Монтирање на пластични клипови



1. Навојте го каишот надолу низ и надвор од долниот дел на јамката на ременот.

2. Преклопете го каишот низ тезит на пластичниот клип од рамната страна и ставете го каишот нагоре, така што тој е паралелен со другиот крај на каишот.

3. Навојте ја прерамката наопаку и надвор од горниот дел од лентата за ремени

4. Повлечете ги двата дела на каишот нагоре.

5. Поставете го пластичниот клип со дупката за јамка на ременот

6. Притиснете го пластичниот клип во дупката за ремен, сè додека не се постави.

## Монтирање на пластична кука



1. Навојте го каишот надолу низ слотот на пластичната кука

2. Навлечете го ременот низ процепот на пластичниот клип од рамната страна и ставете го каишот нагоре, така што тој е паралелен со другиот крај на каишот.

3. Навојте ја лентата назад низ отворот на пластичната кука за монтирање.

4. Повлечете ги двата дела на каишот нагоре.

5. Притиснете го пластичниот клип во пластичната дупка за кука додека не се постави.

6. Прикачете ја куката на дното на распрскувачот.

## Монтажа за поврзување на шипка



1. Поставете го држачот на пумпата на горниот дел од клипот

2. Притиснете го долгиот крај на шипката за поврзување преку фиксирањето на јамката за задржување на рачката на пумпата и дупките на горниот дел од приклучокот.

3. Вметнете го пинот.

4. Кликнете ја рачката задржување.

5. Притиснете го другиот крај на шипката за поврзување низ дупката на рачката на пумпата.

6. Наместете ја мијалката и игличката за разделување.

## Склопување на рачката на пумпата



1. Вметнете ја рачката на пумпата во предната дупка на дното на резервоарот.

2. Свртете ја рачката на пумпата надолу кон вас и пронајдете ја рачката на пумпата

3. Притиснете ја спојката за држење на рачката на пумпата осигурувајќи дека влегува во дупката.







1. Зашрафете го едниот крај на црево на врвот на клипот.

2. Зашрафете го другиот крај на црево на дното и прекинувачот.

3. Зашрафете го едниот крај на врвот на прекинувачот. Прикачете ја млазницата по избор на другиот крај на лентата.

## Монтажа на црево и леќи

## Листа на резервни делови



## Замена на 17 mm распрскувач



1. Одвртете ја лентата од прекинувачот.

2. Отшрафете ја млазницата од лентата.

3. Лоцирајте, Отстранете и заменете го распрскувачот.

4. Лоцирајте, Отстранете и заменете го распрскувачот.

5. Заштравете ја млазницата од лентата.

6. Заштрафете ја лентата од прекинувачот.

## Замена на клиповите



1. Извадете го клипот од резервоарот

2. Отшрафете ја завртката за прицврстување на чашата од клипот и извадете ја

3. Отстранете ја чашката од клипот

4. Заменете ја чашката од клипот

5. Зашрафете ја чашката од клипот, задржувајќи ја назад и ставете го клипот повторно во резервоарот.

## Замена на стаклената топка



1. Извадете го цилиндерот од резервоарот

2. Отшрафете го дното на цилиндарот

3. Отшрафете го куќиштето на стаклената топка

4. Заменете ја стаклената топка

5. Завртете го дното на цилиндерот назад и ставете го цилиндерот назад во резервоарот